



Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

За потребите на проектот „Човекови права за сите“ финансиран од Европската Унија, во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, врз основа на Договорот за грант меѓу ЕУ и ИЧП, бр. 0307-81/1 од 19.12.2019 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), проектниот тим испраќа:

**ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ НА ПОВИК 3/2020
за набавка на услуги – ангажирање на експерти за развој на методологии за имплементација на пристапот заснован на човекови права за бизнис секторот, граѓанските организации и државните институции**

1. ИЧП во рамките на проектот „Човекови права за сите“ (финансиран од Европската Унија рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија) има потреба од ангажирање на **тројца експерти** кои ќе развијат и изготват методологии за имплементација на пристапот заснован на човекови права во бизнис секторот, граѓанските организации и државните институции.

НАПОМЕНА: Експертите до кои ќе биде испратен Повикот за доставување на понуди можат да аплицираат само за една методологија, при што задолжително треба да наведат за која од трите методологии ќе поднесат документи.

2. Опис на услугата:

- Да се изработат три посебни методологии (за бизнис сектор, за граѓански организации и за државни институции) за имплементација на пристапот заснован на човекови права
- Да се наведат практични индикатори кои се придонесат кон поголема инклузивност и учество на сите чинители во изработката на методологиите со цел истите да бидат „жив инструмент“ преку кои ќе се разменуваат знаења и искуства од областа на пристапот заснован на човекови права. Воедно ќе бидат организирани фокус групи и *online* консултации со цел подобро развивање на индикаторите.

Подетален опис на услугите е достапен во проектната задача ToR 3/2020 која е дел од овој повик.

3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Услугата треба да се испорача во период од 25 мај до 20 јули 2020 година.



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европската Унија



Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

ИЧП во согласност со предвидената временска рамка ќе ги извести добавувачите на услугите за точниот датум во зависност од претходно реализираните активности или пак идните предвидени активности кои се во рамките на овој проект во зависност од обезбедувањето на сите потребни услови.

3. Институтот за човекови права ќе склучи договор со избраните експерти за реализација на активностите и резултатите наведени во проектната задача.
4. За таа цел, Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горе наведениот повик во рок од 5 работни дена од денот на нејзиното добивање. Понудата треба да содржи квалитативна и финансиска понуда.

Квалитативната понуда треба да се состои од:

Кратка биографија (CV)

Листа на референци

Кратка предлог методологија за работа со временска рамка на целосната услуга (начинот на подготвување на методологијата и што

таа треба да опфати е во рамките на проектната задача – ToP)

5. Финансиска понуда

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:

Опис на производ/услуга	Количина (број на денови)	Единечна цена во бруто износ	Вкупна цена во бруто износ
Изработка на специфични, структурни методологии за бизнис секторот, граѓанските организации или државните институции	3		
Развој на индикатори за трите различни методологии со цел имплементација на пристапот заснован на човековите права како и консултации со фокус групи со цел подобро идентификување на индикаторите.	3		
Финализирање на методологиите со индикатори	2		
ВКУПНО	8		



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европската Унија



Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

6. Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши евалуацијата и избор на понуда е следната:

Квалитативна евалуација	Максимум можни бодови
1. Биографија	60
Образование	20
Искуство во областа на пристап заснован на човекови права	20
Искуство на слични задачи	20
2. Предлог методологија за работа	20
Општа методологија за пишување на методолошката матрица	10
Концепт за развој на индикатори	10
Вкупно бодови	80
Финансиска евалуација	Максимум можни бодови
Вкупно бодови	20
Финална евалуација	Максимум можни бодови
Вкупно бодови за квалитативна евалуација	80
Вкупно бодови за финансиска евалуација	20
Вкупно бодови	100

7. Услови и начин на плаќање

Плаќањето ќе биде извршено на принципот – 100 % по целосно извршување на услугите предвидени во овој повик.

8. Начин на доставување на понудите.

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниот e-mail: Kristina.doda@ihr.org.mk. Со предмет: Понуда за методологија за ПЗЧП - (соодветниот таргет за кој аплицирате: државни институции, граѓански организации и/или бизнис сектор)

Краен рок на доставување на понудите е до **14.5.2020 година**.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса Kristina.doda@ihr.org.mk - најдоцна до **12.5.2020 година**.



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европската Унија